

PHILIPS

Слушалки
TAT3000



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни упатства	2
	Заштита на слух	2
	Општи информации	2
2	Вашите вистински безжични слушалки за во уво	3
	Што има во кутијата	3
	Други уреди	4
	Преглед на вашите вистински безжични слушалки за во уво	4
3	Вовед	5
	Полнење на батеријата	5
	Заменете ја батеријата	5
	Како да ги носите	6
	Преземање апликации	7
	Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за првпат	7
	Спарување на слушалката со друг Bluetooth уред	8
4	Користење на слушалките	8
	Поврзете ги слушалките на Bluetooth уред	8
	Вклучување/исклучување	9
	Контрола на ANC (активно откажување бучава)	9
	Управувајте со вашите повици и музика	9
	Говорен помошник	10
	LED индикатор статус на кутија за полнење	10
5	Ресетирање на слушалките за во уво	10
6	Технички податоци	11
7	Напомена	11
	Изјава за усогласеност	11
	Фрлање на вашиот стар производ и батерија	11
	Отстранување на интегрираната батерија	12
	Информации за животната средина	12
	Известување за усогласеност	12
8	Често поставувани прашања	13
9	Заштитни знаци	14

1 Важни безбедносни упатства

Заштита на слух



Опасност

- За да се избегне оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина на звук и поставете ја јачината на звук на безбедно ниво. Колку е поголема јачината на звук, толку е пократко времето на безбедно слушање.
- Уверете се дека ги почитувате следните упатства кога ги користите слушалките.
- Слушајте на разумни јачини на звук, во разумно времетраење.
- Внимавајте да не ја засилувате јачината на звук постојано како што ќе се навикнувате на слушањето.
- Не пуштајте ја јачината на звук толку силно за да не можете да слушате што се случува околу вас.
- Треба да користите внимателно или повремено да го прекинувате користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерен притисок од звукот од деловите за уши и слушалките може да предизвика оштетување на слухот.
- Користењето на слушалки со покривање на двете уши не се препорачува додека возите и може да е нелегално во некои подрачја.
- За ваша безбедност, избегнувајте одвлекување на вниманието од музика или телефонски повици додека сте во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

Температури на работење и складирање и влажност

- Складирајте ги на место каде температурата е помеѓу $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) и $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) до 90% релативна влажност.
- Користете ги на место каде температурата е помеѓу $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) и $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) до 90% релативна влажност.
- Работниот век на батеријата може да се скрати при услови на висока или ниска температура.

Општи информации

За да избегнете штета или дефект:



Внимание

- Не изложувајте ги слушалките на преголема жештина.
- Не испуштајте ги слушалките.
- Слушалките не треба да бидат изложени на капење и прскање. (Погледнете го IP рангирањето на конкретниот производ)
- Не дозволувајте слушалките да бидат потопени во вода.
- Не полнете ги вашите слушалки кога конекторот или приклучниците се влажни.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензин или абразиви.
- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон, нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Алтернативно, извадете ги врвовите на слушалките, свртете ги каналите за звук надолу и нежно потчукнете ги слушалките околу пет пати на сува крпа или нешто слично за да се отстрани насобраната вода од внатрешноста.
- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчици за една употреба или дуги супстанции за чистење.
- Интегрираната батерија не треба да се изложува на прекумерна топлина како на сонце, оган или слично.
- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- За да се постигне конкретното IP рангирање, отворот за полнење мора да биде затворен.


- Фрлање батерија во оган или жешка рерна, или механичко гмечење или сечење на батерија, може да резултира со експлозија.
- Оставање на батеријата во опкружување со екстремно висока температура може да доведе со експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Батерија подложна на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Замена на батерија со неправилен тип претставува ризик од сериозно оштетување на слушалките и на батеријата (на пример, во случај на некои типови на литиумски батерии).
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.
- За да избегнете ризик од пожар, опремата е снабдена само со надворешен извор на напојување чиј излез ќе соодветствува со PS1 (со излезен капацитет помал од 15 W).

2 Вашите Вистински Безжични Слушалки за во уво

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support. Со овие вистински безжични слушалки за во уво на Philips можете да:

- Уживате во удобни безжични повици без употреба на раце
- Уживате и безжично да ја контролирате музиката
- Префрлате помеѓу повици и музика
- Уживате во откажување на бучава

Што има во кутијата




Philips вистински безжични слушалки
Philips TAT3000



Ушни наставки x 3 пара



Кратко упатство






Глобална гаранција



Безбедносно упатство

Преглед на вашите вистински безжични слушалки за во уво



- ① Мултифункционален допир (MFT)
- ② LED индикатор
- ③ Bluetooth копче за поврзување/Копче за ресетирање
- ④ USB-C отвор за полнење

Други уреди

Мобилен телефон или уред (на пр. преносен компјутер, таблет, адаптери за Bluetooth, MP3 плеери и др.) кои ги поддржува Bluetooth и е компатибилен со слушалките за во уво.

3 Вовед


Полнење на батеријата

Белешка

- Пред да ги користите слушалките, ставете ги во кутијата за полнење и полнете ја батеријата 2 часа за оптимален капацитет и работен век на батеријата.
- Завршете го повикот пред полнење. Кога ќе ги поврзете слушалките за полнење, тие ќе се исклучат.
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

Кутија за полнење

Приклучете го едниот крај од USB-C кабелот во кутијата за полнење и другиот крај во изворот на енергија.




Совет

- Кутијата за полнење служи како преносна резервна батерија за полнење на слушалките. Кога кутијата за полнење е целосно наполнета, таа целосно ќе ги наполни слушалките за во уво 3 пати.

Слушалки

Извадете ги изолационите фолии под слушалките и вратете ги слушалките во кутијата за полнење.

- LED индикаторот на кутијата за полнење трепка бело.
- Затворете го капакот на кутијата за полнење, кутијата започнува да ги полни слушалките.




Совет

- Вообичаено, целосното полнење трае 2 часа (за слушалките за во уво или за кутијата за полнење) со USB кабел.


Заменете ја батеријата

Батеријата може да се заменува. Следете ги чекорите подолу за да ја замените батеријата.


1. Користете соодветна алатка за да го отстраните капакот на завртката во внатрешноста на одделот за полнење (под слушалките), потоа користете крстест одвртувач за да ја отстраните завртката.



2. По отстранувањето на завртките, одделете го долниот капак од куќиштето со специјална алатка за отворање или соодветна алатка.



3. Откачете го конекторот на батеријата, потоа извадете ја и заменете ја со нова.



Како да ги носите

Изберете соодветни ушни наставки за оптимално вклопување


Цврстото и безбедно поставување ќе обезбеди најдобар квалитет на звук и поништување на бучава.

- 1 Тестирајте кои ушни наставки ви обезбедуваат најдобар звук и удобност при носење.
- 2 Обезбедени се 3 големини на силиконски ушни наставки: големи, средни, мали.



Ставете ги слушалките за во уво

- 1 Проверете дали слушалките за во уво се за лево или десно уво.
- 2 Ставете ги слушалките за во уво во ушите и завртете лесно додека да постигнете безбедно вклопување.



Преземање апликации

Скенирајте го QR-кодот/притиснете го копчето 'Преземи' или пребарувајте 'Philips Headphones' во Apple App Store или Google Play за да ја преземете апликацијата.

Поврзете се



Philips.to/headapp

Апликацијата Philips Headphones овозможува да управувате со музиката што ја слушате. Можете да го прилагодите звукот така што музиката и искуството при повици најдобро да одговараат на вашите потреби.

Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за првпат

- 1 Уверете се дека слушалките се целосно наполнети и исклучени.
- 2 Отворете го капакот на кутијата за полнење. Извадете ги слушалките. Слушалките за во уво сега се во режим на спарување и подготвени се да се спарат со уредот Bluetooth (на пр. мобилен телефон).
- 3 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 4 Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, погледнете го корисничкото упатство за вашиот Bluetooth уред.

Белешка

- По вклучување, ако слушалките не можат да најдат ниту еден претходно поврзан Bluetooth уред, ставете ги во режим на спарување (притиснете го копчето на кутијата 3 секунди додека двете слушалки се внатре и капакот е отворен).
- Слушалките автоматски ќе се исклучат по 3 минути неактивност на Bluetooth. Вистинското време може да варира во зависност од условите на користење.

Следниов пример ви покажува како да ги спарите слушалките со вашиот Bluetooth уред.

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAT3000**.
- 2 Внесете ја лозинката на слушалките „0000“ (4 нули) ако се побара. За оние уреди кои користат Bluetooth 3.0 или понов, нема потреба да внесете лозинка.



Philips TAT3000

Единечна слушалка за во уво (Моно режим)


Извадете ја десната или левата слушалка за во уво од кутијата за полнење за Моно користење. Слушалката за во уво ќе се вклучи автоматски.

Белешка

- Извадете ја втората слушалка за во уво од кутијата за полнење и тие автоматски ќе се спарат една со друга.

Спарување на слушалката со друг Bluetooth уред

Ако сакате да спарите друг Bluetooth уред со слушалките, едноставно ставете ги во режим на спарување (притиснете го копчето на кутијата 3 секунди додека двете слушалки се внатре), потоа пронајдете го вториот уред според вообичаената постапка за спарување.



Белешка

- Слушалките за во уво чуваат 4 уреди во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 4 уреди, најрано спарениот уред се заменува со нов.

Поврзување во повеќе точки

Спарување

- Спарување на слушалките со 2 уреда, пр. мобилен телефон и лаптоп.

Префрлање помеѓу уреди

- Во кое било време, може да слушате музика само од 1 уред. Другиот уред ќе биде за телефонски повик.
- Паузирајте го аудиоот од 1 уред, а потоа пуштете го аудиоот од другиот уред.

Белешка

- Кога пренесувате аудио од Уред 1, примањето повик од Уред 2 автоматски ќе ја паузира репродукцијата на Уред 1. И повикот автоматски ќе се пренесе на слушалките.
- Завршувањето на повикот автоматски ќе ја продолжи репродукцијата од уред 1.

4 Користење на слушалките

Поврзете ги слушалките на Bluetooth уред

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 2 Отворете го капакот на кутијата за полнење.
 - ↳ Ќе светне бела LED светилка.
 - ↳ Слушалките ќе го пребараат последниот поврзан Bluetooth уред и повторно ќе се поврзат на него автоматски. Ако последниот поврзан не е достапен, слушалките ќе пребаруваат и повторно ќе се поврзат со претпоследниот поврзан уред.

Совет

- Ако ја вклучите функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред откако сте ги вклучиле слушалките за во уво, мора да одите до Bluetooth менито на уредот и да ги поврзете слушалките за во уво со уредот рачно.

Белешка

- Кај некои Bluetooth уреди, поврзувањето може да не е автоматско. Во овој случај, треба да одите до Bluetooth менито на вашиот уред и рачно да ги поврзете слушалките и Bluetooth уредот.

Вклучување/исклучување



Задача	MFT	Операција
Вклучете ги слушалките за во уво		Отворете го капакот на кутијата за полнење за да ја вклучите
Исклучете ги слушалките за во уво		Затворете го капакот на кутијата за полнење за да ја исклучите

Контрола на ANC (активно откажување бучава)

Овозможување ANC

Различни ANC режими може да се менуваат со двоен допир на левата слушалка.

- ANC функцијата автоматски се активира кога слушалката е поставена во увото.
- Допрете го MFT двапати, ќе ја исклучи ANC функцијата.
- Повторно допрете го MFT двапати, ќе се префрли на режим на свесност.



Задача	MFT	Операција
ANC ВКЛУЧЕНО	Лева слушалка за во уво	Двојно допрете
ANC ИСКЛУЧЕНО	Лева слушалка за во уво	Двојно допрете
Режим на свесност	Лева слушалка за во уво	Двојно допрете
Брза свесност	Лева слушалка за во уво	Продолжете со допирање

Управувајте со вашите повици и музика

Контрола на музика

Задача	MFT	Операција
Репродуцирање или паузирање музика	Десна слушалка за во уво	Двојно допрете
Следна нумера	Десна слушалка за во уво	Допрете трипати
Претходна нумера	Лева слушалка за во уво	Допрете трипати
Прилагодување на јачина на звук +	Десна слушалка за во уво	Допрете еднаш, а потоа држете долго
Прилагодување на јачина на звук -	Лева слушалка за во уво	Допрете еднаш, а потоа држете долго



Белешка

- Ќе слушнете звук што укажува дека гласноста го достигнала максималното ниво.

Контрола на повик

Задача	MFT	Операција
Подигни	Десна/Лева слушалка за во уво	Единечен допир
Прекини повик/ Отфрли повик	Десна/Лева слушалка за во уво	Двојно допрете

Говорен помошник

Задача	MFT	Операција
Активирај говорен помошник (Siri/Google)	Десна слушалка за во уво	Продолжете да допирате по звучниот сигнал
Запри говорен помошник	Десна слушалка за во уво	Единечен допир

LED индикатор статус на кутија за полнење


Кога се полни	Индикатор
Полнењето е во тек	Свети бело LED светло
Целосно е наполнета	Белото LED светло е исклучено

Се користи и капакот е отворен	Индикатор
Слаба батерија	Белото LED светло трепка брзо 4 пати
Релативно адекватна батерија	Се вклучува бело LED во траење од 5 секунди

5 Ресетирање на слушалките за во уво

Ако се соочите со некои проблеми за спарување или поврзаност, може да ја следите следната постапка за да ги ресетираат слушалките за во уво на фабрички поставени поставки.

1. На вашиот Bluetooth уред, одете во менито на Bluetooth и отстранете го **Philips TAT3000** од списокот на уредот.
2. Исклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
3. Вратете ги слушалките за во уво во кутијата за полнење, и отворете го капакот.
4. Притиснете го копчето за ресетирање на кутијата двапати.
5. Следете ги чекорите во „Користење на слушалките - поврзете ги слушалките на Bluetooth уред“.
6. Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAT3000**.



6 Технички податоци

- Време на репродукција на музика: ANC ВКЛУЧЕНО: 8 + 24 часа
ANC ИСКЛУЧЕНО: 12 + 36 часа
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јон батерија 60 mAh на секоја слушалка за во уво, литиум-јон батерија 600 mAh на кутијата за полнење
- Верзија на Bluetooth: 6.0
- Компатибилни профили на Bluetooth:
 - HFP (Профил за хендс-фри)
 - A2DP (Профил за напредна аудио дистрибуција)
 - AVRCP (Профил за далечинска контрола на аудио видео)
- Поддржани аудиокодеци: LC3, SBC
- Фреквенциски опсег: 2,4 - 2,4835 GHz
- Мокност на емитер: < 13 dBm
- Опсег на работење: До 10 метри (33 стапки)
- USB-C порта за полнење
- Предупредување за ниско ниво на батерија: достапно
- Време за брзо полнење: Полнење од 10 минути овозможува 2 часа репродукција

Белешка

- Спецификациите се предмет на промена без известување.

7 Напомена

Изјава за усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата RED 2014/53/EU и прописите за радиоопрема на OK SI 2017 бр. 1206. Изјава за усогласеност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерии според Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот комунален отпад. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.


Отстранување на интегрираната батерија

Ако нема систем за собирање/рециклирање на електронски производи во вашата земја, може да ја заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред да ги фрлите слушалките за во уво.

- Осигурете се дека слушалките за во уво се исклучени од кутијата за полнење пред да ја отстраните батеријата.



- Осигурете се дека кутијата за полнење е исклучена од USB кабелот за полнење пред да ја отстраните батеријата.



Информации за животната средина

Избегнато е секако непотребно пакување. Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.

Известување за усогласеност

Уредот соодветствува со FCC правилата, Дел 15. Работењето подлежи на следниве два услови:

1. Овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и
2. Овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење.

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, согласно со дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радио фреквентна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за употреба, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека интерференцијата нема да се појави во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот
- Консултирајте се со продавач или искусен радио/ТВ техничар за помош

FCC изјава за изложеност на зрачење:
Оваа опрема соодветствува со FCC ограничувањата за изложеност на зрачење определени за неконтролирана околина. Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

Внимание: Корисникот е предупреден дека промените или модификациите кои не се изрично дозволени од страна одговорна за усогласеност може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Канада:
Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски, научен и економски развој Канада. Работењето подлежи на следниве два услови: (1) овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и (2) овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење на уредот. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC изјава за изложеност на зрачење:
Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на зрачење на Канада определени за неконтролирани околинати. Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

8 Често поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки за во уво не се вклучуваат.

Нивото на батерија е ниско. Наполнете ги слушалките.

Не можам да ги спарам Bluetooth слушалките со Bluetooth уред.

Bluetooth е оневозможен. Овозможете ја карактеристиката Bluetooth на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

Спарувањето не функционира.

- Ставете ги двете слушалки за во уво во кутијата за полнење.
- Уверете се дека сте ја оневозможиле Bluetooth функцијата на сите претходно поврзани Bluetooth уреди.
- На Bluetooth уредот, избришете го „Philips TAT3000“ од Bluetooth листата.
- Спарете ги вашите слушалки за во уво (видете „Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за првпат“ на страница 7).

Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките.

- Слушалките за во уво можеби се поврзани со уредот со кој претходно биле спарени. Исклучете го поврзаниот уред или тргнете го од опсег.
- Спарувањето можеби било ресетирано или слушалките за во уво претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги повторно слушалките за во уво со Bluetooth уредот како што е опишано во корисничкото упатство. (видете „Спарување на слушалката со друг Bluetooth уред“ на страница 8).

Моите Bluetooth слушалки за во уво се поврзани со Bluetooth мобилен телефон со овозможено стерео, но музиката е пуштена само на звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете го корисничкото упатство на вашиот мобилен телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките.

Квалитетот на аудиоот е лош и се слуша звук на пукање.

- Bluetooth уредот е надвор од опсег. Намалете ја далечината помеѓу слушалките и Bluetooth уредот, или отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Наполнете ги вашите слушалки за во уво.

Квалитетот на аудиоот е лош кога стримингот од мобилен телефон е многу бавен или стримингот воопшто не работи.

Уверете се дека вашиот мобилен телефон не само што поддржува (моно) HFP туку исто така поддржува A2DP и е BT4.0x (или повисоко) компатибилен (видете „Технички податоци“ на страница 11).

Редовно чистете ги слушалките.

- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон, нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Или, отстранете ги горните делови на слушалките за уши, завртете ги звучните водови надолу и нежно притиснете ги слушалките околу 5 пати на сува крпа или слично за да ја отстраните водата насобрана внатре.
- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчиња за една употреба или дуги супстанции за чистење.

Редовно полнете ги слушалките.

Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

9 Заштитни знаци

Bluetooth

Зборниот знак и логата Bluetooth® се регистрирани заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. Зборниот знак и логата Auracast™ се заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. Секоја употреба на таквите знаци од страна на MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценца. Други трговски марки и заштитни знаци се оние на нивните соодветни сопственици.

Google

Google и Google Play се трговски заштитни знаци на Google LLC.



MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited, или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ. Сите други имиња на компании и производи може да се заштитни знаци на соодветни компании со кои може да се поврзани.

